

Општи услови за користење на електронски потпис за потпишување на корисничка документација

Со општите услови за користење на услугите на Електронско потпишување на корисничка документација се уредуваат и општите правила според кои Корисниците на услуги од А1 Македонија можат да потпишуваат документација со која ги уредуваат нивните права и обврски во врска со користењето на услугите на А1 Македонија.

Со користење на електронски потпис за потпишување на корисничката документација се согласувате со општите условите за користење на електронски потпис за потпишување на корисничка документација кои вклучуваат:

1. Согласно да користите електронски документ и електронски потпис. Со тоа потврдувате дека во целост разбирате дека електронскиот потпис и електронскиот документ има правна сила како и печатениот документ и свое-рачниот потпис.
2. Се согласувате дека сте го прочитале документот и податоците во него кои се предмет на електронското потпишување.
3. Се согласувате дека ќе бидат преземени електронски колачиња од уредот преку кој се врши потпишувањето како и податоци за IP адресата од уредот преку кој се врши потпишувањето и гео-локација на уредот преку кој се врши потпишувањето.
4. По потпишувањето, системот ќе ви испрати електронска пошта на Вашата електронска адреса како потврда за потпишаниот документ како и пристап до примерокот од потпишаниот електронски документ кој е достапен исклучиво за Вас. Понатамошното негово чување и споделување е Ваша одговорност и право. Електронската адреса каде ќе ви биде доставена потврда за потпишаниот документ како и пристап до примерокот од потпишаниот електронски документ е потврдена од Ваша страна во нашите системи, во согласност со Општите услови за пристап и користење на електронски комуникациски услуги.
5. Електронското потпишување на документите е согласно со Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги и Законот за изменување и дополнување на законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, како и регулативите на eIDAS на европско ниво.
6. Електронското потпишување и електронската документација се користи само и исклучиво за уредување на права и обврски во врска со користењето на услугите на А1 Македонија од страна на корисниците.
7. Податоците кои се користат за потребите на електронското потпишување се во согласност со Законот за заштита на личните податоци.
8. Електронските документи се потпишуваат во PDF формат. Карактеристиките на PDF форматот обезбедуваат напредна и безбедна автентикација и прецизно судско вештачење, во случај на потреба од истото, со цел докажување на веродостојноста на потпишаниот документ.

Повеќе информации може да прочитате на:

- <https://mioa.gov.mk/?q=mk/documents/legislation>
- https://www.dzlp.mk/mk/domasni_propisi
- <https://www.adobe.com/privacy.html>
- https://www.adobe.com/devnet-docs/etk_deprecated/tools/DigSig/Adobe_DigSig_WorkflowGuide.pdf
- https://www.adobe.com/devnet-docs/etk_deprecated/tools/DigSig/Adobe_DigitalSignatures_in_PDF.pdf